

Врз основа на член 32 став (1) точка 4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 11 став (4) од Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.126/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Со ова решение се одобрува Барањето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје бр.12-1287/1 од 28 мај 2020 година за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без доставување на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на услугите и без депозит за учество на огласот за набавка на електрична енергија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, врз основа на член 11 став (4) од Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач (во понатамошниот текст: Правила), достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без доставување на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на услугите и без депозит за учество на огласот за набавка на електрична енергија бр.12-1287/1 од 28 мај 2020 година.

Согласно член 6 став (1) од Правилата, за секоја набавка на електрична енергија на пазарот на билатерални договори, универзалниот снабдувач, преку веб базираната платформа, доставува покана до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на електрична енергија.

Согласно член 6 став (2) точка 17) и точка 18) од Правилата, поканата до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на електрична енергија особено содржи информации за: гаранција за понудата во вид на банкарска гаранција или депозит кои не смеат да бидат повисоки од 3 % од вредноста на понудената електрична енергија, и износ на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот која не смее да биде повисока од 10 % од вредноста на понудената електрична енергија.

По исклучок од член 6, став (2), точка 17) и точка 18) од Правилата, а заради исполнување на обврската на производителот на електрична енергија со најголем инсталиран капацитет во Република Северна Македонија утврдена во член 237 став (4) од Законот за енергетика, универзалниот снабдувач, по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, ја прифаќа понудата без банкарска

гаранција или депозит, односно не бара банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување од страна на производителот на електрична енергија со најголем инсталиран капацитет.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

бр. 12-1287/2
4 јуни 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски